



TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

WINTER
2017/2018

КОПАОНИК

Хотел ANGELA HOTEL & RESIDENCE ****



Хотелски содржини: ресторан Dancing, lobby-aperitiv, dancing bar, менувачница, продавница, паркинг, конгресен центар, пристап до "Grand Oaza" SPA & Wellness центар на 1800 m2,
Опременост на собите: бања, minibar, телефон, сателитска TV/DVD ,сеф, WIFI.

FAMILY HOTEL ANGELLA ****

-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 31.10.2017

Ценовникот важи за периодот 07.12.2017-08.04.2018

Цените се изразени во € по лице од ноќ,
за уплати во денарска противвредност

Цени за краток престој
резервации на барање мин. 5 дена пред термин

Период	Смени	Мин.ноќ.	Услуга	1/2; 1/2+1;			Краток престој	1/2; 1/2+1;		
				1/2+2; 1/1+1;	1/1	1/2+2;		1/2+2; 1/1+	1/1	1/2+2;
07.12-10.12.	четврток/недела	3	НВ	Специјална понуда SKI OPENING			-	-	-	-
10.12-17.12.	недела/недела	5	НВ	67	89	84	-	-	-	-
17.12-29.12.	-	3	НВ	51	69	64	-	-	-	-
29.12-02.01.	петок/вторник	4	НВ	115	155	144	-	-	-	-
29.12-05.01.	петок/петок	7	НВ	104	140	130	-	-	-	-
30.12-08.01.	сабота/понеделник	9	НВ	92	124	115	-	-	-	-
05.01-08.01.	петок/понеделник	3	НВ	63	85	79				
05.01-14.01.	петок/недела	9	НВ	53	75	69				
08.01-14.01.	понеделник/недела	6	НВ	57	77	71	11.01-14.01,Чет-Нед	71	96	89
14.01-21.01.	недела/недела	7	НВ	63	85	79	18.01-21.01,Чет-Нед	79	106	99
21.01-28.01.	недела/недела	7	НВ	59	81	75	25.01-28.01,Чет-Нед	74	101	94
28.01-04.02.	недела/недела	7	НВ	69	93	86	01.02-04.02,Чет-Нед	86	116	104
04.02-11.02.	недела/недела	7	НВ	79	108	99	08.02-11.02,Чет-Нед	99	135	124
11.02-18.02.	недела/недела	7	НВ	69	93	86	15.02-18.02,Чет-Нед	86	116	108
18.02-25.02.	недела/недела	7	НВ	59	81	76	22.02-25.02,Чет-Нед	74	102	95
25.02-04.03.	недела/недела	7	НВ	59	81	76	01.03-04.03,Чет-Нед	74	102	95
04.03-11.03.	недела/недела	7	НВ	66	89	82	08.03-11.03,Чет-Нед	„MUSIC WEEK“ ПОНУДА		
11.03-18.03.	недела/недела	7	НВ	66	89	82	15.03-18.03,Чет-Нед	„MUSIC WEEK“ ПОНУДА		
18.03-25.03.	-	4	НВ	49	67	62	22.03-25.03,Чет-Нед	61	84	78
25.03-01.04.	-	4	НВ	49	67	62	29.03-01.04,Чет-Нед	61	84	78
01.04-08.04.	-	4	НВ	49	67	62	05.04-08.04,Чет-Нед	61	84	78

Family Hotel Angela, 07.12.2017 – 08.04.2018

Мин. 7 ноќи 24.12.2017-08.01.2018, 28.01.2018-18.02.2018;

Во останатите периоди мин. 3 ноќи

Период	тип на апп	PREMIUM	
		Premium	Premium
	број	403,405	401
	услуга/ лица	2+2 или 3	4+2 или 4
07.12-29.12.	НВ	95	110
29.12-08.01	НВ	115	130
08.01-28.01	НВ	90	100
28.01-18.02	НВ	115	130
18.02-08.04	НВ	85	95

Цените се дадени на ден по лице за сместување во соба според табелата, за минимум престој од 5 ноќи.
За пократок престој можна е доплата (информации во агенција)

Цената вклучува:

- Сместување на база полупансион (појадок и вечера)
- Специјална Божиќна вечера (25.12.2017, 07.01.2018)
- Посебна програма за деца од 3-12 год во периодот 17.12.2017 -31.03.2018: дневна програма со анимација, со професионална грижа за деца во детскиот клуб; 6 дена во текот на смената од 10-16h. (со исклучок на датумот на доаѓање и заминување).
- Неограничено користење на содржините Spa & Wellness центарот во Хотел Ангела: џакузи, турска бања, инфра сауна...
- Програма за бебиња (греач за шишенца, маса за пресоблекување, када, креветче за бебе) со претходна најава, високо столче во ресторан.
- Неограничено користење на содржините Spa & Wellness центарот во Хотел Ангела: џакузи, турска бања, инфра сауна, теретана.
- Wi-Fi (безжичен интернет)
- Хотелско осигурување
- Ски остава

Цената не вклучува (задолжително плаќање при резервација):

- Такса за престој која за возрасни изнесува 100 дин (1€) по лице за ноќевање, за деца од 7-15 год. изнесува 50 дин (0,5€) по лице за ноќевање. Деца до 7 год. не плаќаат такса за престој.

Цената не вклучува (незадолжително плаќање на рецепција):

- Дочек на Нова Година во претпродажба до 01.12.2016 во GRAND HOTEL & SPA **** - свечена вечера со музичка програма 31.12.2016 со популарни естрадни ѕвезди:
 - ВИП зона – 180€, 1 зона – 135€, 2 зона – 117€
 - деца до 7г бесплатно
 - 7-12г попуст 50%.
- Јавен паркинг, јавна гаража.
- Ски и сноуборд обука, пакети на 6, 5, 3, 2 дена;

Попусти и доплати за Хотел Ангела:

- Дете од 0-2 год. во придружба на двајца возрасни доколку користи заеднички кревет – БЕСПЛАТНО во 1/2 соба.
- Дете од 2-7 год. во придружба на двајца возрасни доколку користи заеднички кревет – БЕСПЛАТНО, во 1/2 соба.
- Дете од 7-12 год. Во придружба на двајца возрасни на посебен кревет – 50%.
- Две деца 2-7г во придружба на едно возрасно лице, едното има бесплатно сместување, второто - 50% во 1/2 соба
- Две деца од 2-12 год. во придружба на двајца возрасни, секое дете - 50% во 1/2+2 соба.
- Трето или четврто возрасно лице на помошен кревет – 20% во 1/2+1 соба, 1/2+2 соба или 1/2+2 апартман.
- Второ возрасно лице на помошен кревет – 20% во 1/1+1 соба.
- Трето возрасно лице во премиум апартманите 403 или 405 – попуст -10% на дополнително легло.
- Петто возрасно лице во премиум апартманот 401 – попуст -10% на помошен кревет.

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk